

20131172795

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Со цел олеснување на преминувањето на државната граница од страна на државјаните на Република Македонија и државјаните на Република Србија, кои имаат основана причина за преминување на државната граница по повод одржувањето на традиционалниот културно – забавен и верски собир „Преображение“,

Врз основа на член 35 став 1 алинеја 1 од Законот за гранична контрола („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/10)

Министерството за внатрешни работи на Република Македонија во согласност со Министерството за финансии – Царинска управа на Република Македонија и утврдената согласност на Министерството за внатрешни работи на Република Србија како надлежен орган на соседната држава донесе

### РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИОТ ГРАНИЧЕН ПРЕМИН

I. Се определува привремен граничен премин „Лесница“ за државјаните на Република Македонија и државјаните на Република Србија, кои имаат основана причина за преминување на државната граница и престој во пограничната зона на ден 19.8.2013 година во местото Козји Дол, општина Трговиште, Република Србија и на ден 8.9.2013 година во село Огут, општина Крива Паланка, Република Македонија.

#### II. МЕСТО НА ЛОЦИРАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНИОТ ГРАНИЧЕН ПРЕМИН

Привремениот граничен премин е лоциран помеѓу граничните ознаки VI–12 и VI–2/1, општина Крива Паланка на заедничката гранична линија помеѓу Република Македонија и Република Србија.

#### III. ВРЕМЕ НА РАБОТЕЊЕ НА ПРИВРЕМЕНИОТ ГРАНИЧЕН ПРЕМИН

Привремениот граничен премин се утврдува да работи во деновите 19.8.2013 година и 8.9.2013 година со работно време од 08 до 20 часот.

#### IV. ОБЕМ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИВРЕМЕНИОТ ГРАНИЧЕН ПРЕМИН

Државјаните на двете држави кои во деновите од дел III. на ова решение имаат намера да ја преминат државната граница преку овој привремен граничен премин со себе можат да носат само предмети наменети исклучиво за лична употреба.

Привремениот граничен премин не може да се користи за транспорт, односно пренесување на стоки преку државната граница кои подлежат на плаќање царина, данок или други давачки.

#### V. НАЧИН НА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА

Преминувањето на државната граница на привремениот граничен премин се врши:

- непосредно од страна на физичко лице, односно пешки или
- со користење на патнички автомобил, мопед или велосипед.

## VI. УСЛОВИ ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА

За преминување на државната граница преку привремениот граничен премин потребно е физичкото лице да ги исполнува следните услови:

- да е државјанин на Република Македонија, односно Република Србија,
- во наведените денови да има основана причина за преминување на државната граница и престој во пограничната зона, и
- да поседува валиден патен документ (лична карта или пасош) издаден согласно националното законодавство од надлежен државен орган на Република Македонија, односно Република Србија, со кој може да се утврди идентитетот на лицето.

## VII. ТРОШОЦИ

Трошоците за определување и работење на привремениот граничен премин се на товар на Буџетот на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија.

VIII. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

за Министерство за финансии

Царинска управа  
Директор,  
**Ванчо Каргов**, с.р.

за Министерство за  
внатрешни работи

Министер за внатрешни работи,  
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

Бр. 121 – 50280/1  
15 август 2013 година  
Скопје